

# ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРАИСТОРИСКИ ЛОКАЛИТЕТ ВО ИТАЛИЈА

ВО ПРЕТКОНГРЕСНИТЕ ДОКУМЕНТИ Е ЗАБЕЛЕЖАНО - Д-Р ДУШКО АЛЕКСОВСКИ, ПРЕТСТАВНИК ОД МАКЕДОНИЈА

## СИМПОЗИУМ КАРПЕСТА УМЕТНОСТ

Локалитетот "Цоцев камен" кој се наоѓа во близина на Кратово ќе биде презентираан на Меѓународниот симпозиум во Италија, под наслов "Карпестата уметност во рамките на светското културно наследство".

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Со рефератот "Цоцев камен", локалитет кој содржи платформа за ритуални жртвувања, храм, сликана карпеста уметност и праисториска опсерваторија, свое излагање ќе има и д-р Душко Алексовски, кој вложи огромни напори за "Цоцев камен" да се слушне и во светот.

Покрај Република Македонија, на Симпозиумот учествуваат научни работници од Австралија, Италија, Канада, Велика Британија, Турција, Франција, Аргентина, Германија, Чешка, Индонезија, Мексико, Албанија, Косово, Ерменија, Македонија, Шведска, Грција, Полска, Мароко, Иран, Колумбија, Нова Каледонија, Украина, САД, Шпанија, Јужна Африка, Азербејџан, Кенија.

На отворањето ќе зборува министерот Francesco Rutelli, а претставници од УНЕСКО ќе ја следат работата на овој престижен научен собир.

## МАКЕДОНСКИОТ "ЦОЦЕВ КАМЕН"

### ПРЕД СВЕТСКАТА ЈАВНОСТ

**З**начењето и вредноста на локалитетот "Цоцев камен", кој се наоѓа во близина на Кратово, пред учесниците на Меѓународниот симпозиум во Италија ќе бидат презентирани од страна на француски експерти преку рефератот "Праисторискиот локалитет 'Цоцев камен' од Македонија и неговите аналогии со европските локалитети. Во подготовка на темата учествувале астрономот Paul Verdier, археологот Brunot Ancel и Emilia Masson, класичен филолог.

На овој престижен меѓународен научен собир, кој ќе се одржи во Voarig Terme во близина на италијанскиот град Brescia, од 18 до 24 мај 2007 година, спомнатиот тим ќе даде целосна слика за овој веќе светски афирмиран локалитет.

ProMedia  
hpstore  
...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,  
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...  
PRODAŽBA I SERVIS  
business partner  
hp  
tel. 02/ 3215980  
ProMedia